

Откако поминаа новогодишните празници и периодот за прилагодување на активностите за претстојните дванаесет месеци, политичките елити во земјава се наоѓаат пред сериозен предизвик. Треба да ги завршат одамна ветените обврски, неопходни за добивање зелено светло за покана во Алијансата. Февруари ќе биде клучниот месец за постигнување на целта. Прекраток период за да се надминат суетите, тесноградоста, интересите и партискиот менталитет. Во играта секој од играчите влегува со сопствени заложби и потреби. Државниот и националниот интерес, како и вообичаено, до последен момент ќе бидат ставени во втор план.

Власта ќе се обидува да ги амортизира опозицијата и нејзините надувани желби, а истата таа опозиција, преку протуркување на нивните проекти во крајните заклучоци, ќе ја намалува популарноста на владејачките субјекти. Значи, и во овој период, кој е од круцијално значење за развојот на Македонија, партиското и индивидуалното ќе биде над државното. Отсутува стратегијата, го нема вистинското родољубие. Само обични празни фрази дека се борат за каузите, за својот народ, за идеологијата. Во практиката е нешто поинаку.

Вистината е дека се борат за опстојување на тронот и за доаѓање на тронот. Нешто меѓу тоа е успехот на Македонија. Доколку тој се случи, веројатно ќе биде "коллатерална штета", случајно постигнат, бидејќи некој од надвор повеќе и подобро мисли за нас, отколку самите ние.



ЕТНИЧКОТО И НАЦИОНАЛНОТО НАД ДРЖАВНОТО... ДО КОГА?

МАКЕДОНИЈА В БИНАЦИОН

На државава ѝ претстои сериозна политичка криза доколку партиципиентите во политичкиот живот во земјава, не успеат да се надминат себеси во своите ментални слабости. Едноставно, треба сериозно да го сфатат историскиот час кој е пред нив. Повикувајќи ја потсвеста можеби полесно ќе успеат да ги пребродат човечките умствени рефлексии, бидејќи очигледно свеста одамна ги напуштила.

Во моментот Македонија е заложник на фикс идеите на поголем дел од опозицијата, па со тоа сериозно се доведува во прашање опстојувањето на државата во обликот во кој моментно се наоѓа. Имено, албанскиот корпус се обидува не само да ја искористи, туку и да ја злоупотреби ситуацијата околу поканата за членство на Македонија во НАТО. Се обидува преку кукавичко однесување и клеветене пред меѓународниот фактор да издејствува нов политички и државен систем, кој во голема мерка би бил поинаков од овој денешниот. Навидум, станува збор за два обични закона кои треба само да ги задоволат партиските суети на врвот на ДУИ.

Но, истовремено тие предложени законски проекти, опфатени во некаков т.н. "Мајски договор" меѓу Груевски и Ахмети, од корен можат да го изменат државното општење во повеќе општествени сфери и да го стават под знак

прашање унитарниот карактер на Република Македонија. Можеби првата почетна грешка е направена од страна на премиерот Груевски, со самото тоа што тој прифатил да разговара на тие теми и да ги стави на некаква хартија во облик на скица. Развлекувањето на целиот тој процес и игнорирањето на она што се договориле пред осум месеци ја доведува државата пред период во кој ќе има политички потреси. Сега веќе е доцна нешто да се измени во тет-а-тет средбата. Едноставно нема време.

Но, од друга страна, поддршка на спогодбата нема ниту од страните кои нешто договарале, а не, пак, од оние кои биле изземени од преговорите. Гледаме колку е јасен ставот на СДСМ и на ДПА. Тие не сакаат да бидат соучесници во дијалогот Груевски-Ахмети. Тие едноставно беа фрлени настрана, кога овие двајцата пишуваа нови амандмани на македонскиот Устав. Можеби и со право не сакаат да учествуваат во некаков меѓупартиски договор.

МАЈОРИЗАЦИЈА НА МАЛЦИНСТВОТО ВРЗ МНОЗИНСТВОТО

Предложениот закон, кој се однесува на службената употреба на албанскиот јазик и социјалниот пакет, кој би им га-



Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

рантирал пензиско згрижување на поранешните припадници на терористичките единици на ОНА, се темите кои никако не се вклопуваат во актуелниот Устав на Република Македонија. Неколку пати досега опозиционата ДУИ ги напуштале институциите на системот и јавно се заканувале дека доколку не се оствари договорената спогодба за службена употреба на албанскиот јазик, тогаш последиците би биле огромни. Имаше и такви реторики од некои пратеници на ДУИ дека не е исклучено дури и повторно заминување во планините за почеток на нова борба против Македонија. За такви шаблонски изјави денес на Шешељ му се суди во Хаг, вербални испади и закани. А, во земјава очигледно дека сè може да се истресе од раков и да се каже, без никакви последици за кажаното. Погрешното толкување на охридскиот Рамко-

ЖОЛТ КАРТОН ЗА ОПОЗИЦИЈАТА



ДУИ сè уште мисли дека е на власт. Партиските функционери слепо веруваат во можноста дека можеш да водиш држава и кога не си на врвот. Пишуваат квази закони и како такви ги предлагаат до државните институции. Последните од низата се новиот предлог-закон за употреба на симболите на заедниците, воведување на Бадентеровиот принцип при донесувањето на одлуките во

Уставниот суд, како и нови забелешки на Законот за полиција. Едноставно, станува збор за идеи кои од Македонија прават сè помалку македонска, а сè повеќе албанска држава. Пробивањето на бариерите на Рамковниот договор не одат во прилог на стабилноста на државата. ДУИ може колку сака да предлага и да форсира свои етнички концепти, но меѓународната заедница е таа која ќе го покаже жолтиот, но ако затреба и црвениот картон за пречекорување на правилата на игра.

ЛЕГУВА ВО НАТО КАКО АЛНА ДРЖАВА!?



ЦВЕТОТ ОД "МАЈСКИОТ ДОГОВОР" ПОПАРЕН ОД ЗИМСКА СЛАНА

вен договор за употреба на малцинските јазици може земјава да ја однесе во безизлезен корсокак. Партијата на Ахмети по малку е осоколена и од дипломатскиот притисок кој врз Македонија го вршат претставници на меѓународната заедница. Нивната перфидна игра внесува застој во реформите, на кои тие инсистираат и непотребно влегуваат во лавиринт од кој потоа тешко се излегува. Измените во законодавството, кои ги бараат меѓународните дипломати, ја прават Македонија бинационална држава. Форсирањето на албанскиот јазик за втор службен во државата на сите општествени нивоа и

Дополнителна турбуленција ќе настане со враќањето на четирите случаи од конфликтот во 2001 година, кои Хашкиот суд не сакаше да ги процесуира. И повторно најмногу е заsegnата ДУИ. Доколку се докаже одговорноста на лицата во злосторствата од пред седум години, тогаш речиси половина од раководството на опозиционата партија ќе се најдат зад решетки. Можеби затоа се крева толкав прав и се бара противуставна измена на одредени законски решенија. Притисокот по секоја цена да се исполнат барањата на Ахмети, зашто во спротивно ќе го опструираат влезот на Македонија во НАТО, не е само антидржавен и велепредавнички чин, туку и знак за приземен очај и паника, кои ги фатиле "борците за права", за кои наголемо се подготвуваат апартманите во "Шутка" и во "Идризово".



политичко-државни институции, не претставува ништо друго освен удар врз еден од столбовите на унитарниот карактер на македонската држава. Тоа мора да се избегне и по цена на нови притисоци.

Во ниту една нормална, цивилизирана и демократска држава од западниот свет, државната политика не ја води опозицијата ниту, пак, таа ги условува развојните правци на земјата. Кај нас постои апсурдна ситуација. Политички субјект, кој има едвај 11 отсто од пратеничкиот состав во законодавниот дом, се обидува да ја стави државата во една заложничка позиција и да и ги урне сите можности за успех кои ѝ стојат на патот. Тоа е нон-сенс. Таквите политички структури со толкава проце-




**ДАЛИ ВЛАДАТА ИМА
МОЌ ДА ГИ ПОРАЗИ
КВАЗИ ЖЕЛБИТЕ НА
ОПОЗИЦИЈАТА?**



"Македонија доби кандидатски статус во 2005 година, но не и датум за преговори. Таа има спроведено многу успешни реформи, некои треба да се довршат и во тоа мораме да ѝ помогнеме. Не смеаме да дозволиме таа да се претвори во еден вид затвореник на регионот. Унијата сака да ѝ подаде рака и да се ангажира околу сите земји од Западен Балкан. Ние треба да зборуваме за проширувањето, кое сè уште не е завршено. Доколку се погледне картата на Европа, добро ќе се забележи дека процесот на проширување не е завршен".

Јанез Јанша, премиер на Словенија



"Европската унија треба веднаш и без условување да потпише договор со Србија, но истовремено да одреди дека Македонија, Србија и Косово ќе ги прими во членство заедно по 2015 година. Албанија треба да почека уште една деценија, не само затоа што не е подготвена, туку затоа што таа за да влезе во Европа треба да докаже дека нема идеја за создавање голема Албанија. За Косово веќе е донесена одлуката за независност, но затоа на Србија треба да ѝ се излезе во пресрет и да се компензира загубата на територијата со итно потпишување Спогодба за придружување, без да се условува со соработка со Хаг".

Бронислав Геремек, поранешен шеф на полската дипломатија

нтуална застапеност во парламентарниот систем на било која земја се фрлени на маргините на политичките одлучувања. Тоа е обид за класична мајоризација на малцинството врз мнозинството. Улогата на ДУИ во овој процес, кој претстои за доисполнување на задачите од реформскиот проект, треба да се сведе на минимум и тоа од две причини. Прво, затоа што се обидува да ги измени постулатите на Уставот, што е противзаконско, и второ, таа не располага со реална политичка моќ за да биде пресуден фактор во одлучувањето. Ахмети и неговите приврзаници сè уште не се помириле со фактот дека тие се во опозиција. Треба да се сетат на периодот кога четири години беа на власт заедно со СДСМ. Дали тогаш предвид ги земаа барањата на ДПА, која беше во опозиција или си тераа по свое? Едноставно велеа: "Ние сме на власт и така ќе работиме".

ЌЕ ГО ПЛАТИ ЛИ ГРУЕВСКИ ЦЕХОТ ЗА МАЈСКАТА АВАНТУРА?

Доколку подобро се анализира работењето и дејствувањето на ДУИ, како партија во опозиција, се добива впечаток дека таа работи против европската перспектива на Македонија. Уцените се одраз на непријателското расположение кон државниот идентитет во момент кој е од пресудно значење за иднината на земјата.

Деновиве сличен одглас можеше да се слушне и од уште една, можеби безначајна, партија од албанскиот корпус, Демократската унија на Албанците. На прес-конференција таа побара од големите сили поканата за членство во Македонија во НАТО да се услови со

овие законски проекти, кои ги предлага ДУИ. Небаре ја слушаш Дора Бакојани, која од цела Европа бара да не ѝ се даде покана на Македонија додека не го смени името. Иста работа. Само разликата е тоа што во овој случај "изродот" е дома, а не во Грција. На тој начин Македонија во претстојниов период е доведена во ситуација да се брани како од надворешни, така и од внатрешни деструктивни и девијантни сили. Груевски влегува во временски теснец. Или ќе ја амортизира ДУИ и ќе ги поразат нивните желби или ќе мора да го плати "цехот" од мајската авантура кога преговарал со Ахмети. Опстојувањето на сегашните позиции на двете страни само ќе ја оддалечи Македонија од позицијата за добивање покана за членство во Алијансата и уште еден пакет полн со негативни коментари од централата на Европската унија во Брисел.